



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата

Среда, 27 март 1985
Скопје

Број 9

Год. XLI

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка 40100-603-12493

107.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1985 ГОДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините во 1985 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија (средства на Републиката и на општините).

Член 2

Согласно со дел III, став 1, точка 4 од Програмата на мерки и активности за регулирање на финансиските јавски создадени со реализацијата на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци („Службен весник на СРМ“ бр. 3/85), ангажираните средства на Републиката и на општините во износ од 2.130 милиони динари, за покривање на дел од пречекорувањата за изградба на проектот „ФЕНИ“, ќе мируваат во 1985 година без пресметување и наплата на камата.

Член 3

Средствата што ќе се формираат по основа на отплата на ануитетите или враќање на краткорочните кредити од средствата на Републиката и на општините пласирани во 1982, 1983 и 1984 година за: кредитирање на продажбата на опрема, метални конструкции и монтажни работи на домашниот пазар и во странство и за набавка на шински возила во земјата во износ од 520 мил. динари, ооздавање залихи на месо во жив добиток во износ од 115 мил. динари, освојување на нови земјоделски површини во износ од 39 мил. динари и повремени обртни средства на организациите на здружен труд што вршат работи од посебен интерес на Републиката во износ од 130 мил. динари, и кредитирање на републички стоковни резерви и лекови во износ од 480 мил. динари, Народната банка на Македонија ќе ги репламира за истите намени.

Кредитите од средствата од став 1 на овој член, ќе се користат според условите под кои се користени кредитите за истите намени, а за кредитирање на продажбата на опрема, метални конструкции и монтажни работи на домашниот пазар и во странство и за набавка на шински возила во земјата, според условите од член 7, алинеја 3 на оваа одлука.

Член 4

Средствата што ќе се формираат по основ на отплата на ануитетите или враќање на краткорочните кредити од средствата на Републиката и на општините пласирани во 1982, 1983 и 1984 година за: долгорочни кредити за основните банки во износ од 344 мил. динари, покривање на пречекорувањата на Рафинеријата „Скопје“ — Скопје во износ од 270

мил. динари, изградба на културни домови во Републиката во износ од 86 мил. динари и за залиха на слама за производство на хартија и други позајмици на банки и организации на здружениот труд во износ од 1.266 мил. динари, Народната банка на Македонија ќе ги насочи за кредитирање на намените од член 7 на оваа одлука.

Член 5

Кредитите одобрени на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје како позајмици и за намени што не се предвидени во член 3 и 4 на оваа одлука, а што достасале за наплата до 31 декември 1984 година, Банката ќе ги врати на Народната банка на Македонија во рок од 2 месеци по влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 6

Слободните парични средства на Републиката и на општините што ќе се формираат според член 4 и 5 на оваа одлука и очекуваниот пораст на средства во 1985 година, а во износ од 1.430 мил. динари, Народната банка на Македонија ќе ги дава преку деловните банки за кредитирање на следниве намени:

1. за кредит на Стопанска банка — Основна банка — Скопје за изградба на објект во САП Косово, во износ до 230 мил. дин.
2. за кредитирање на организациите на здружен труд за производство на производи за посебни намени, во износ до 700 мил. дин.
3. за продажба на опрема, метални конструкции и монтажни работи на домашниот пазар и во странство, во износ до 50 мил. дин.
4. за набавка на шински возила во земјата, во износ до 50 мил. дин.
5. за кредитирање на републичките стоковни резерви, во износ до 300 мил. дин.
6. за кредитирање на издавачката дејност во Републиката, во износ до 100 мил. дин.

Член 7

Кредитите за намените од член 6 на оваа одлука ќе се користат според следниве услови:

- за намената од точка 1 — во пет еднакви годишни ануитети, почнувајќи од 1. VII. 1986 година и со каматна стапка од 3% годишно;
- за намената од точка 2 — во два еднакви годишни ануитети, почнувајќи од 1. VII. 1987 година и со каматна стапка од 4% годишно;
- за намената од точка 3 и 4 — во три еднакви годишни ануитети, почнувајќи од 1. I. 1986 година и со каматна стапка од 25% годишно;
- за намената од точка 5 — со рок на враќање од 6 месеци и со каматна стапка од 3% годишно;
- за намената од точка 6 — во три еднакви годишни ануитети, почнувајќи од 1. VII. 1986 година и со каматна стапка од 15% годишно.

Член 8

При поднесувањето на барањето за користење на кредитите за намените од член 6 на оваа одлука, банката е должна до Народната банка на Македонија да достави мислење на надлежниот републички орган на управата и тоа:

- за намената од точка 1 — Републичкиот секретаријат за финансии;
- за намената од точка 2 и 3 — Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво;
- за намената од точка 4 — Републичкиот комитет за сообраќај и врски;
- за намената од точка 5 — Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар; и
- за намената од точка 6 — Републичкиот комитет за култура.

Член 9

Од слободните парични средства, до нивното искористување за намените од член 6 на оваа одлука, Народната банка на Македонија може да им одоорува позајмици на деловните банки со рок на враќање до 30 дена и со каматна стапка од 30%.

Член 10

Каматната стапка на кредитите што банките ја наплатуваат од крајните корисници може да изнесува до еден процентен поен над пропишаната каматна стапка што банките ја плаќаат на Народната банка на Македонија.

Член 11

Пресметувањето и плаќањето на каматата ќе се врши декурзивно — тримесечно.

Член 12

Приходите од каматите по кредитите од средствата на Републиката и на општините ќе се наоѓаат за републички стоковни резерви.

Член 13

Републичкиот секретаријат за финансии, во согласност со Народната банка на Македонија, ќе пропише посебни аналитички сметки за евидентирање на пласманите и за наменско користење на средствата на Републиката и на општините.

Член 14

За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи Народната банка на Македонија.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-281/1

14 февруари 1985 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

108.

Врз основа на член 68, став 3 од Законот за здравствена заштита на животните („Службен весник на СРМ“ бр. 30/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ТАКСАТА ЗА УВЕРЕНИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ И ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИНСПЕКЦИСКИ ПРЕГЛЕДИ

1. Висината на таксата за уверението за здравствената состојба на животните и висината на надоместоците за ветеринарно-санитарните инспекциски прегледи се определува според Тарифата, која е составен дел на оваа одлука.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување

висината на таксата за уверението за здравствена состојба на животните и за висината на надоместоците за ветеринарно-санитарните инспекциски прегледи („Службен весник на СРМ“ број 22/81).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-339/1

2 март 1985 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

ТАРИФА

ЗА ВИСИНАТА НА ТАКСАТА ЗА УВЕРЕНИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ И ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ ИНСПЕКЦИСКИ ПРЕГЛЕДИ

I

За уверението за здравствена состојба на животните од член 16 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“ број 43/76) — Сојузен закон, држателот на животни ја плаќа следнава такса по глава:

1. коњ, говедо, бивол, маза или муле	60,00
2. ждребе, теле, биволче до една година и магаре	40,00
3. свиња над 30 кг. жива мера	24,00
4. свиња под 30 кг. жива мера и прасе	12,00
5. овца	12,00
6. јагне	12,00
7. живина	0,50
8. пилиња од седумдневна возраст	0,20

За продолжување важноста на уверението за здравствена состојба на животните се плаќа 50% од предвидената такса во Тарифата за соодветниот вид животни.

За пренесување на сопственоста на уверението за здравствена состојба на животните при купопродажба се плаќа такса во висина од 100% од предвидениот износ во Тарифата за соодветниот вид животни.

II

За ветеринарно-санитарниот инспекциски преглед од член 17 на Сојузниот закон се наплатуваат следниве надоместоци:

1. За вагонски, камионски и авионски пратки до 10 тона — 320 динари, а за секој натамошен тон — плус 20 динари.

2. За денчани пратки:

а) за секоја глава крупен добиток, односно за секои започнати 10 глави ситен добиток или 50 глави живина или 5 сандаци (кошници) пчели — 30 динари;

б) за животински производи, животински сировини и животински отпадоци до 5 пакета — 50 динари за еден пакет, а за секој натамошен пакет — 20 динари.

ЗАБЕЛЕШКА:

При ветеринарно-санитарниот инспекциски преглед на поголем број денчани пратки на животни, животински производи, животински сировини и животински отпадоци, натоварени во едно исто превозно средство, назначени за еден примател, не може да се наплатува повисок износ од надоместокот предвиден за вагонски — камионски, односно авионски пратки.

3. За добиток што се тера пеш надвор од подрачјето на општината за една глава се наплатуваат следниве надоместоци:

а) за крупен добиток	20,00
б) за ситен добиток	2,00

- в) за крупен добиток при сезонско одене на пасиште, односно враќање од пасиште 4,00
- г) за ситен добиток при сезонско одене на пасиште, односно враќање од пасиште до 1.000 глави — по 0,20 дин. на глава, а за секоја глава над 1.000 глави по 0,10

III

За ветеринарно-санитарниот инспекциски преглед од член 21 на Сојузниот закон се наплатуваат следниве надоместоци:

1. за вагонски, камионски и авионски пратки до 10 тони — 500 динари, а за секој натамошен тон — 20 динари;
2. за секоја глава крупен добиток, односно за секои започнати 10 глави ситен добиток или 50 глави живина или 5 кошници (сандаци) пчели — 64 динари;
3. за животински производи, животински суровини и животински отпадоци и за семе за вештачко осеменување до 5 пакета — 64 динари за еден пакет, а за секој натамошен пакет — 32 динари.

ЗАБЕЛЕШКА:

При ветеринарно-санитарниот преглед на поголем број денчани пратки на животни, животински производи, животински суровини, животински отпадоци и на семе за вештачко осеменување, натоварени во едно исто превозно средство, назначени за еден примател, не може да се наплатува повисок износ од надоместокот предвиден за вагонски, камионски односно авионски пратки.

IV

За ветеринарно-санитарниот инспекциски преглед од член 30 на Сојузниот закон се плаќаат следниве надоместоци:

1. за преглед на копитари, чапункари, перната живина и питоми зајаци пред колење и на месо од копитари, чапункари, перната живина, питоми зајаци и од дивеч:
 - а) по глава:

1. копитари со офталмомалеинизација	80,00 динари
2. говеда и биволи	80,00 "
3. телиња и биволчиња	50,00 "
4. овци и овни	32,00 "
5. јалниња	24,00 "
6. прасиња со трихиноскопирање	25,00 "
7. свињи со трихиноскопирање	50,00 "
8. кокошки и патки	1,60 "
9. мисирки и гуки	2,40 "
10. питом зајак	14,00 "

ЗАБЕЛЕШКА:

За дивеч се плаќа предвидениот износ за соодветен или сличен вид домашно животно.

б) на кг;

2. За смрзнато месо и маст во ладилници 0,32

ЗАБЕЛЕШКА:

За прегледите на смрзнатото месо и маст во ладилници надоместокот се наплатува еднаш во текот на целиот период на складирање.

3. За месни производи 0,80

ЗАБЕЛЕШКА:

Прегледот на месните производи ги опфаќа прегледот на суровините, контролата на процесот на изработката на месни производи и се врши на местото на производството и складирањето на месните производи, односно во магацините и продавниците, ако постои индикација за повторен детален преглед, која се утврдува при редовниот ветеринарно-санитарен надзор.

2. За преглед на јајца и млеко и на производи од јајца и млеко:

1. Преглед и контрола на јајца:

- а) за преглед, односно контрола на местото на производството или складирањето, за едно јајце 0,01
- б) за преглед на пазарите и во продавниците, за едно јајце 0,15

ЗАБЕЛЕШКА:

Прегледот, односно контролата се врши:

- а) пред пуштањето во продажба, на местото на производството или складирањето,
 - б) на пазарите или во продавниците, ако претходно не е извршено контрола, односно преглед на местото на производството или складирањето и
 - в) ако постои индикација за повторен преглед, која се утврдува при редовниот ветеринарно-санитарен надзор.
2. Преглед и контрола на производи од јајца:

За преглед односно контрола на производи од јајца (меланж, јајца во прав, белка, жолчка и др.) на 1 кг 0,40

ЗАБЕЛЕШКА:

Ветеринарно-санитарниот инспекциски преглед односно контролата на производи од јајца се врши органолептички и со земање на мостри за лабораториски преглед, на местото на производството.

3. Преглед и контрола на млеко:

За преглед, односно контрола на 1 литар млеко 0,06

ЗАБЕЛЕШКА:

Надоместокот се наплатува на местото на добивањето, обработката, односно преработката на млекото.

4. Преглед и контрола на млечни производи:

За прегледот односно контрола на млечни производи, за 1 кг 0,30

ЗАБЕЛЕШКА:

Прегледот, односно контролата на млечни производи се врши органолептички и со земање на мостри за лабораториски преглед:

- а) пред пуштањето во продажба на мандрите, бачилата, конзумните млекарници и во складовите (ладилниците);
- б) на пазарите и во продавниците, ако претходно не е извршен преглед на местото на производството или складирањето;
- в) ако постои индикација за повторен преглед, која се утврдува при редовниот ветеринарно-санитарен надзор;
- г) преглед односно контрола на риба, ракови, школки, полжави и жаби и на производи од нив:
 - а. за преглед, односно, контрола на риба, ракови, школки, полжави и жаби и производи од нив, за 1 кг 0,40

ЗАБЕЛЕШКА:

Прегледот, односно контролата на риба, ракови, школки, полжави и жаби се врши на местото на уловот, складирањето или преработката, односно во текот на продажбата ако постои индикација за повторен преглед, која се утврдува при редовниот ветеринарно-санитарен надзор.

- б. за преглед односно контрола на производи од риба, ракови, школки, полжави и жаби, за 1 кг 0,40

ЗАБЕЛЕШКА:

Преглед, односно контрола на производи од риба, ракови, школки, полжави и жаби се врши на

местото на производството односно складирањето и надоместокот се наплатува еднаш во текот на целиот период на складирање, пред изнесувањето на производите на пазар.

- в. за преглед на смрзната, солена сушена или пушена риба во ладилници (складови), за 1 кг 0,40

ЗАБЕЛЕШКА:

За преглед на смрзната риба во ладилници (складови) надоместок се наплатува еднаш во текот на целиот период на чување пред изнесувањето на рибата на пазар.

За ветеринарно-санитарните инспекциски прегледи од точките II, потточките 1 и 2, III и IV на оваа тарифа што се вршат поке, ако се обезбедени услови на ноќен преглед, надоместокот се зголемува за 100%, а за прегледите што се извршени во редовно работно време на општината, надоместокот се зголемува за 50%.

Како ноќен преглед се смета прегледот извршен меѓу 22 и 5 часот.

За организациите на здружениот труд што работат во две или три смени, надоместокот од точка IV под а) на оваа тарифа не се зголемува за ветеринарно-санитарните инспекциски прегледи што се вршат во редовното работно време на општината односно поке.

109.

Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за највисоките износи за патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

1. Надоместокот на трошоците за двоен живот од семејството на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува и разрешува од должност Извршниот совет се утврдува во износ од 11.000 динари.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Комисијата за кадровски и административни прашања, број 17-1723/1 од 17. XI. 1984 година.

3. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 март 1985 година.

Бр. 17-333/1
20 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за кадровски и
административни прашања,
Кочо Тулевски, с. р.

110.

Врз основа на член 193, 232 став 4, 237 став 1 и 244 став 2 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ број 19/79 и 50/82) и член 27 од

Законот за прекршоците („Службен весник на СРМ“ бр. 29/73, 41/74, 13/78 и 50/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ЗГРАДИ И КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ВО 1985 ГОДИНА

I

Одобрените средства со Републичкиот буџет за 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/84), раздел 9, позиција 111, во износ од 80.000.000 динари за финансирање на програмата за изградба и опремување на правосудните згради и казнено-поправните установи за 1985 година ќе се користат како учество на Републиката за следните намени:

1. Реконструкција на котларницата и грејните тела на парното греење со цврсто гориво во судската зграда на Општинскиот суд во Кичево 1.500.000 д.
2. Реконструкција на парното греење и замена на грејните тела во судската зграда на Општинскиот суд во Кочани 3.000.000 д.
3. Реконструкција на парното греење и замена на грејните тела и изградба на посебна котларница на цврсто гориво во судската зграда на Општинскиот суд — Делчево 3.000.000 д.
4. Реконструкција и поправка на зградата на Општинскиот суд за прекршоци во Струмица 4.000.000 д.
5. Внатрешна и надворешна адаптација и поправка на судската зграда во Општинскиот суд во Титов Велес 5.000.000 д.
6. Реконструкција и поправка на покривот на судската зграда на Општинскиот суд во Берово 2.500.000 д.
7. Реконструкција на котларницата за парно греење со преминување од течна на цврсто гориво, како и санација на подовите во општите и заедничките простории во судската зграда на Општинскиот суд во Гостивар 2.500.000 д.
8. Реконструкција и поправка на опакот на парното греење во судската зграда на Општинскиот суд во Струга 350.000 д.
9. Внатрешна адаптација на просториите на Општинското јавно обвинителство во Битола 100.000 д.
10. Реконструкција и поправка на покривот на судската зграда на Општинскиот суд во Тетово 2.500.000 д.
11. Изолација на покривот, реконструкција на дел од парното греење и внатрешна поправка на судската зграда на Окружниот суд во Скопје 5.000.000 д.
12. Реконструкција на покривот на судската зграда на Окружниот суд во Битола 2.600.000 д.
13. Внатрешна адаптација на работните простории на Окружниот стопански суд во Скопје 1.500.000 д.
14. Реконструкција и адаптација на зградата на женското одделение во Казнено-поправниот дом — Идризово 10.000.000 д.
15. Изградба на довод на трофазна електрична енергија во Казнено-поправниот дом од отворен вид во Струга 2.500.000 д.

- | | |
|--|---------------|
| 16. Реконструкција и адаптација на судско-психијатриското одделение во Болницата за душевно болни во Демир Хисар | 4.000.000 д. |
| 17. Набавка на опрема за работа на осудените лица во Општинскиот затвор во Прилеп | 1.000.000 д. |
| 18. Изградба на ограден простор за задолжително движење на слободен воздух (член 202 став 1 од ЗКП) на притворените лица, како и доградба на објектите за работа на осудените лица во Општинскиот затвор во Струмица | 2.500.000 д. |
| 19. Набавка на опрема за сместување на осудените лица во Меѓуопштинскиот затвор во Штип | 2.800.000 д. |
| 20. Набавка на казан во кујната и партиципација во изградбата на телефонските врски во Меѓуопштинскиот затвор во Штип | 1.700.000 д. |
| 21. Набавка на опрема за сместување на осудените лица во Меѓуопштинскиот затвор во Скопје | 5.000.000 д. |
| 22. Набавка на опрема (машини за пишуваче и фотокопирни апарати) за потребите на правосудните органи и казнено-поправните установи | 13.750.000 д. |
| 23. Обезбедување на услови за работа на осудените лица и учество за изградба на нов Општински затвор во Крива Паланка | 3.000.000 д. |

II

Средствата определени во точка 1 можат да се користат исклучително за намената за која се определени, според однапред подготвена документација.

III

По предлог на републичкиот секретар за правосудство, Комисијата што одлучува за користење на средствата предвидени со Републичкиот буџет може, до колку за тоа се укаже потреба, да донесе решение за пренамена на средствата предвидени со оваа програма.

IV

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-358/1
2 март 1985 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

111.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 јануари 1985 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ член 7 точка 1 и членовите 25, 26 и 36 од Правилникот за станбени односи, донесен од работниците во Топилницата за олово и цинк „Злетово“ во Титов Велес со референдум одржан на 3 октомври 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Топилницата за олово и цинк „Злетово“ во Титов Велес, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 235/84 од 12 декември 1984 година, по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 7 точка 1, 25, 26 и 36 од Правилникот означен во точка 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорените членови од означениот Правилник со член 42 од Законот за станбени односи и за нивната спротивност со членовите 174 став 4, 181 и 463 од Законот за здружениот труд.

4. Судот на седницата утврди дека:

а) во член 7 точка 1 е предвидено со право на стан и средства за станбена изградба работниците да се стекнуваат, покрај другото, ако се во работен однос на неопределено време во работната организација во моментот на распределбата на становите. Од означената одредба произлегува дека право на стан имаат само работниците кои се во работен однос на неопределено време, а работниците кои засновале работен однос на определено време се исклучени од тоа право.

Согласно член 174 став 4 од Законот за здружениот труд, работникот кој засновал работен однос на определено време, ги има сите права, обврски и одговорности како и работниците кои засновале работен однос на неопределено време и права чии обем се утврдува според придонесот во работата или според должината на работното време.

Со оглед на означената законска одредба Судот смета дека работниците кои засновале работен однос на определено време не можат целосно да се изедначат во поглед на правата во распределбата на средствата за станбена изградба со работниците кои засновале работен однос на неопределено време, заради разликите во траењето на објективните можности за остварување на заедноста и солидарноста во определена организација на здружениот труд и во здружениот труд во целина. Меѓутоа, овие работници не можат да се исклучуваат од правото да учествуваат во распределбата на средствата за станбена изградба, туку треба да се определат основи и мерила за утврдување на обемот на правата од станбената област на овие работници.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба е предвидено во распределбата на средствата за станбена изградба да учествуваат само работниците кои засновале работен однос на неопределено време и не се определени основи и мерила за утврдување на обемот на правата од станбената област на работниците кои засновале работен однос на определено време, Судот утврди дека оваа одредба е во спротивност со член 174 став 4 од Законот за здружениот труд;

б) во член 17 од оспорениот Правилник како основ за распределба на станови е предвиден и работниот придонес, а во член 25 е предвидено дека по овој основ работникот може да добие најмалку 5, а најмногу 20 бода. Според став 2 на член 25, под работен придонес се подразбира навремено, квалитетно, дисциплинирано, совесно и економично работење и односот на работникот спрема општествените средства како и односот према раководителот и другите вработени. Според член 26, пак, бодовите од претходниот член ги доделува Извршниот одбор на предлог од управниците за работниците од производството и одржување и секторските директори за развојниот, општиот, финансискиот и комерцијалниот сектор. Притоа, во овој Правилник не се квантифицирани и објективизирани критериумите врз чија основа се цени придонесот во работата, ниту, пак, се повикува на друг акт во кој се дадени објективни основи и мерила за оценка на резултатите од трудот, туку е дадено право на Извршниот одбор врз основа на предлог на управниците и секторските директори, да определи број на бодови за придонесот во работата, во рамките на утврдениот распон.

Согласно член 42 од Законот за станбени односи и член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација можат покрај со-

цијално-економските да предвидат и такви основи за распределба на станови кои се поврзани со придонесот на работниците во работата. Меѓутоа, за утврдување на работниот придонес работниците треба да определат објективизирани основи и мерила кои ќе овозможат да се утврди стварниот придонес и резултатите во работата на секој работник.

Согласно член 181 став 2 од Законот за здружениот труд, за остварувањето на поединечните права, обврски и одговорности на работниците, во што спаѓа и давањето на оценка за резултатите од трудот на секој работник поединечно, одлучува работничкиот совет, комисија која тој ќе ја формира или работниците непосредно.

Со оглед на тоа Судот утврди дека вака определените критериуми не даваат можност за објективна оценка на резултатите од трудот и дека Извршниот одбор не може да дава оценка за резултатите од трудот, поради што утврди дека овие одредби не се во согласност со означените одредби од Законот за станбени односи и дека се во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

В) во член 36 од оспорениот Правилник е предвидена можност за решавање на станбените потреби на работниците кои се од посебно значење за организацијата. Притоа, е предвидено Работничкиот совет, врз основа на образложен предлог од Комисијата за кадровски проучања да може да додели стан на лице кое претставува неопходен стручен кадар во работната организација и тоа надвор од мерилата утврдени во овој Правилник. Според став 2 на овој член, овие станови се купуваат со посебни средства издвоени од одлуката на Работничкиот совет на Работната организација.

Согласно член 42 од Законот за станбени односи и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците со референдум однапред го утврдуваат обемот на средствата наменети за решавање на станбените прашања на дефицитарните кадри, а исто така утврдуваат основи и мерила по кои ќе се врши распределбата на овие станови и кадрите неопходни за организацијата на здружениот труд.

Со оглед на тоа што во оспорениот член и во Правилникот не се определени основи и мерила за распределба на „кадровски станови“ и не е определено кои стручни кадри се неопходни за организацијата, односно се дефицитарни, како и со оглед на тоа што обемот на средствата за решавање на станбените прашања на овие работници го утврдува работничкиот совет, а не работниците со референдум, Судот утврди дека означената одредба од оспорениот Правилник не е во согласност со член 42 од Законот за станбени односи и е во спротивност со член 463 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 235/84
30 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

112.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 февруари 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 23 точка 4 и член 24 став 1 точка 3 од Општествениот договор за вработување на подрачјето на општина Ресен, објавен во „Службен гласник на општина Ресен“ бр. 16 од 17 ноември 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Собранието на општина Ресен“.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 213/84 од 12 декември 1984 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што со оспорените членови од Договорот како критериум за утврдување редоследот при вработување е предвидено и времетраењето на живеење во местото на вработување, па се постави прашање дали со тоа не се овозможува нееднаквост меѓу граѓаните и не се попречува остварувањето на уставното начело според кое на секој граѓанин под еднакви услови му е достапно секое работно место и функција.

4. На седницата Судот утврди дека во член 23 точка 4 од Договорот, покрај другите, како посебен критериум е предвидено и времетраењето на живеење во местото на вработувањето. Имено, по тој основ во член 24 став 1 точка 3 се предвидени и бодови, чиј број е определен според времето на живеење во тоа место.

5. Согласно член 139 од Уставот на СР Македонија и член 579 од Законот за здружениот труд, општествено политичките заедници, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници за вработување, со општествен договор го обезбедуваат и усогласуваат самоуправниот уредување на општествено-економските и другите односи од поширок заеднички интерес, меѓу кои и политиката на вработувањето. Исто така и со член 11 од Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) меѓу другото, е предвидено дека со општествен договор за вработување се усогласува самоуправниот уредување на условите и критериумите за приоритет при вработувањето.

Согласно оддел II став 3, алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновена основа на положбата и улогата на човекот ја сочинува меѓу другото и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста. Притоа, со оглед на општествениот карактер на трудот и средствата за производство, согласно член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија, на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството. Согласно член 91 став 1, алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, пак, за работно остварување на единствениот југословенски пазар, СР Македонија обезбедува, меѓу другото и слободно вработување на граѓаните под исти услови што важат во местото на вработувањето. Согласно член 253 став 1 од Уставот на СФР Југославија вработувањето на граѓаните е слободно на цела територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија под еднакви услови што важат во местото на вработувањето.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај како еден од основите кој влијае врз утврдувањето на приоритетот за вработување е времетраењето на живеење во местото на вработување, Судот утврди дека му е спротивно на Уставот и законот редот на повенството при вработување да се заснова и врз основот „времетраење на живеењето во местото на вработување“. Овој основ, како еден од условите на утврдување на приоритетот при вработувањето, не е елемент на определена предност при еднакви услови на кандидатите, туку претставува привилегија на граѓаните кои подолго време живеат во местото на вработувањето.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 213/84
13 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

107.

Врз основа на член 86 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 5, став 2 од Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72, 30/77 и 25/84), Собранијата на општините, Собранието на градот Скопје и Собранието на СР Македонија склучуваат

ДОГОВОР

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Член 1

Собранијата на општините, Собранието на градот Скопје и Собранието на СР Македонија (во натамошниот текст: учесници во договорот) се согласија административните такси за списите и дејствијата кај органите на управата и другите државни органи, како и кај организациите на здружен труд, другите самоуправни организации и заедници, општествените организации, здруженијата на граѓаните и други организации, кога во вршењето на јавни овластувања, што им се доверени со закон и со одлука на собрание на општина заснована врз закон, решаваат во управните работи по барање на странките, да се плаќаат во износи утврдени со овој договор.

Член 2

Учесниците во договорот се согласија елементите за определување на административните такси, во смисла на член 1 на овој договор, основите за кои што ќе се плаќа такса и износите на таксите да изнесуваат и тоа за:

Поднесоци

Динари

1. За барањата, молбите, предлозите, пријавите и другите поднесоци, ако со тарифа не е пропишана друга такса 16

Таксата според оваа точка нема да се плаќа за дополнителни поднесоци со кои странката бара само побрзо постапување по порано поднесените барања.

2. За жалбите против решенијата на органите од член 2 на административните такси 60

Решенија

1. За сите решенија за кои не е пропишана посебна такса 60

Ако се донесува едно решение по барање на повеќе лица, таксата според оваа точка ќе се плаќа онолку колку што има лица на кои им се врачува решението.

За решенија донесени по жалби не се плаќа такса.

2. За издавање, продолжување на рокот на важењето или издавање дупликат на патна исправа за патување во странство:

1) За државјани на СФРЈ:

а) за издавање на патна исправа 500

б) за продолжување на рокот на важењето на патната исправа 500

в) за издавање на детска патна исправа 250

г) за издавање и продолжување на постојана патна исправа 1.000

д) за издавање на дупликат на патна исправа 1.000

е) за издавање на колективна патна исправа (за секое лице) 100

ж) за издавање на виза на патна исправа 720

з) за издавање на виза на колективна патна исправа (за секое лице) 240

2) За странски државјани:

а) за издавање патна исправа за бегалци и лица без државјанство 1.800

б) за издавање патен лист за странци 1.200

Динари

в) за виза за едно патување 600

г) за виза за повеќе патувања 1.200

д) за транзитна виза 600

е) за виза на колективна патна исправа (за секое лице) 240

ж) за одобрение за привремен престој до 3 месеци 250

з) за одобрение на привремен престој преку 3 месеци 500

3. За државјани на СФРЈ и за странски државјани:

за одобрение за движење и престој во граничен појас 150

4. За издавање на дозвола за поседување и носење на оружје 600

За издавање на дозвола за поседување на ловечки пушки со неолучани цевки да се плаќа такса намалена за 50% од износот утврден во оваа точка.

За дозвола за поседување на оружје да се плаќа такса според точката 1 од овој член.

Учесниците во овој договор се согласија такса да не плаќаат воените лица, службените лица на органите за внатрешни работи и другите лица што држат и носат оружје според прописите на службата.

Таксата според оваа точка да не се плаќа за оружје што се наоѓа кај стрелачки организации и служби за обука и гаѓање, како и за натпреварување на стрелишта.

5. За акт врз основа на кој се стекнува право на самостојно вршење на дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните, како и вршење на професионална дејност 500

За акт врз основа на кој се стекнува право на вршење на занаетчиска дејност во села или без постојано деловно место да се плаќа такса во износ намален за 50% за актот од оваа точка.

6. За одобрение за полагање на возачки испит, за издавање на возачка дозвола, за издавање или продолжување важењето на сообраќајната дозвола за моторно возило или приклучно возило 60

1) За издавање на дупликат на возачка или сообраќајна дозвола да се плаќа такса 60

2) За полагање на целиот возачки испит:

а) за управување со моторни возила распоредени во категорија „А“ 250

б) за управување со моторни возила распоредени во категорија „Б“ и за управување со трактор 400

в) за управување со моторни возила распоредени во категориите „Ц“ „Д“ и „Е“ 700

3) За полагање на делот на возачкиот испит што се однесува за прописите за безбедноста на сообраќајот на патинтата:

а) за управување со моторни возила распоредени во категорија „А“ 100

б) за управување со моторни возила распоредени во категорија „Б“ и за управување со трактор 180

в) за управување со моторни возила распоредени во категориите „Ц“ и „Д“ 250

4) За полагање на делот од возачкиот испит што се однесува на познавање на моторните возила распоредени во категориите „Ц“ и „Д“ 150

5) За полагање на делот од возачкиот испит што се однесува на управување со моторни возила или со трактор:

а) за управување со моторни возила распоредени во категорија „А“ 150

б) за управување со моторни возила распоредени во категорија „Б“ или управување со трактор 250

в) за управување со моторни возила распоредени во категориите „Ц“ и „Д“ 300

Уверенија	Динари
1. За уверенијата што ги издаваат органите, ако со закон или со друг пропис не е пропишано поинаку	30
2. За дупликат на исправа за завршено школување или стручна квалификација	30
3. За уверенија со кои се докажува потеклото или вредноста, количеството и квалитетот или здравствената исправност на стоки	100
Оваа такса нема да се плаќа на странски поштенски декларации, кои го придружуваат спроведениот лист.	
Заверки, преписи и преводи	
1. За заверка на потпис, ракопис и препис:	
а) за заверка на секој потпис	20
б) за заверка на автентичност на ракопис или заверка на препис, од секој полутабака за оригиналот	20
Како полутабака се подразбира лист хартија од две страни од нормален канцелариски формат или помал.	
Ако ракописот односно преписот чија заверка се врши е напишан на странски јазик, се плаќа двојна такса од потточката б) од оваа точка.	
2. За заверка на превод се плаќа 30% од таксата по точката 9 на ова поглавје.	
Ако органот врши превод и заверка на преводот, покрај таксата според оваа точка, се плаќа и такса според точката 9.	
3. За заверка на план	150
За заверка на копија од катастарски план не се плаќа такса според оваа точка туку според точката 6 од поглавјето за катастарски такси.	
4. За заверка на хелиографска копија на план (цртеж) се плаќа од целиот или започнат квадратен метар	36
5. За заверка на договор чија вредност е:	
— до 1.000 динари	50
— над 1.000 до 4.000	70
— над 4.000 до 10.000	100
— за износот над 10.000 динари по 1%, но најмногу до 1.500 динари.	
6. За заверка на продолжување на рокот за важење на договор да се плаќа 50% такса во висина на износите во претходната точка.	
7. За заверка на полномошно	25
8. За препишување на службени акти или документи што се врши кај органите:	
а) кога препишувањето го вршат заинтересирани лица, од полутабака на оригиналот	10
б) кога препишувањето го врши органот, од полутабака на оригиналот	25
в) кога органот го врши препишувањето на акти или документи на странски јазик, од полутабака на оригиналот	50
9. За преводи од еден на друг јазик:	
а) ако текстот на оригиналот не надминува 100 збора	50
б) ако текстот на оригиналот содржи повеќе од 100 збора, ќе се плаќа за секој цел или започнат полутабака	200

Катастарски такси

1. За спроведување на сите промени во административните делови на катастарскиот операт што настанале по кој и да било основ, да се плаќа такса во готово и тоа:
 - а) за спроведување на промени на населовната страна на постоен или новоотворен поседовен лист, како и за пренос на цели парцели од еден поседовен лист во друг, од секоја парцела
 - б) за спроведување на промени на култура и делби на парцели од секоја парцела од новата состојба, по

Динари

Такса според потточка а) на оваа точка плаќа секој нов сопственик што се запишува во катастарскиот операт, како и оној сопственик на кој му се менува идеалниот сопственички дел односно сопственик во чиј поседовен лист се пренесуваат парцелите.

Такса од потточка б) плаќаат сопствениците во чии поседовни листови се спроведуваат промените.

Таксата од оваа точка се пресметува и наплатува при поднесувањето на поднесокот — пријавата.

2. За премерувањата што се вршат по пријави, како и по пријавите во претходна постапка, а кои се однесуваат на делби на одделни парцели, групи парцели и на делби на цели посеи, вклучувајќи ги и канцелариските геодезско-технички работи во врска со тие премерувања да се плаќа такса според парцелите во нова состојба.

а) кога сопствениците на теренот сами ги омежиле и обележиле новите граници на делбените парцели со трајни и видливи белези

б) кога сопствениците на теренот сами не се во можност да извршат омежување и обележување на новите граници на делбените парцели и физички делови со условни површини (под условна површина се подразбира на плановите да се одреди соодветната површина и да се пренесе на терен)

в) за физичка делба и промена во култура

3. За давање копија од катастарски планови, се плаќа такса за секоја парцела

а) за копија од катастарските планови со хоризонтална претстава, од еден хектар

б) за копија од катастарските планови со хоризонтална и вертикална претстава, по еден хектар

в) за копирање или препишување на податоци што не се опфатени во точките 3, 4 и 5 од ова поглавје се плаќа такса по потрошен работен час

Материјалните трошоци да ги снесат барателите на копијата на катастарските планови и елаборати

Ако копијата на плановите и натаму се умножува по хелиографски пат или на друг начин, тогаш за секој така умножен примерок да се плаќа, покрај трошоците за умножување, уште и такса од

4. За препис од поседовни листови и други делови од катастарски операт или за изводи од нив се плаќа такса од

5. За препишување и копирање на податоци од теренски елаборати (елаборати на премерот):

а) за препишување и копирање на податоци и снимањата за една страна од оригиналот, по

б) за копирање на детални скици, мапули и фото-скици или за дополнување на копии на планови со податоци од снимањето по квадратен дециметар површина на цртежот на оригиналот, по

6. За заверка на копија од план во големина на полутабака (формат 22/35)

За заверка на препис и извод од катастарскиот операт да се плаќа такса според бројот на табачите на образецот користен за препис и тоа:

а) за првиот табак (катастарски операт)

б) за секој нареден табак се плаќа такса

Органите и организациите што ги користат податоците од геодезските планови и катастарските оператии и елаборати, а се финансираат од републичкиот и општинскиот буџет, не плаќаат такса.

7. За координати

а) за тригонометриски точки со нивната положба, за секоја координата по

б) за котите на реперите и нивната положба, за секоја кота по

в) од полигонски и мали точки, за секоја точка по

Градежни такси	Динари
1. За акт со кој се одобрува локација за изградба на градежни објекти	100
2. За акт со кој се издава урбанистичка огласност на техничката документација за изградба на градежни објекти	100
3. За издавање на протокол за обележени регулациони и градежни линии за изградба на објекти и улици:	
а) за градежен објект	200
б) за една улица	400
в) за повеќе улици	500
За обнова на регулациони и градежни линии се плаќа 70% од соодветната такса според оваа точка.	
4. За актот со кој се одобрува подигање на градежен објект кој не подлежи на такса според точката 6 на ова поглавје:	
а) за помали земјоделски објекти	70
б) за други градежни објекти	400
За акт со кој се одобрува реконструкција, проширување, доградување или поправка на градежен објект се плаќа една половина од соодветната такса според оваа точка.	
5. За акт со кој се одобрува подигање на хидротехнички постројки со цел за користење на водните сили:	
1) За протечни постројки (мали електрани, воденици, валавници, стругарници, мелници):	
а) до 500 КС	250
б) над 500 до 1.000 КС	500
в) над 1.000 КС	2.000
2) За уреди за водоводи, наводнување, мелиорации, како и за други водозафати:	
а) до 1.000 литри капацитет во 1 секунда	150
б) над 1.000 до 2.000 литри капацитет во 1 секунда	250
в) над 2.000 до 3.000 литри капацитет во 1 секунда	500
г) над 3.000 литри капацитет во 1 секунда	1.200
3) За решението со кое се одобрува подигање на постројки со акумулации да се плаќа такса од потточка 1) односно потточка 2) на оваа точка зголемена за 50%.	
Таксата од оваа точка не ќе се плаќа за одобренија што се подложни за такса според точка 4) од ова поглавје.	
4) За одобрение за изградба што се издава според прописите за изградба на инвестициони објекти ќе се плаќа такса според вредноста и тоа:	
а) ако вредноста на објектот е до 5 милиони	500
б) ако вредноста на објектот е над 5 милиони до 10 милиони — 500 и 0,15% на вредноста над 5 милиони динари	(750)
в) ако вредноста на објектот е над 10 милиони до 20 милиони — 750 и 0,20% на вредноста над 10 милиони динари	(2.750)
г) Ако вредноста на објектот е над 20 милиони до 40 милиони — 2.750 и 0,30% на вредноста над 20 милиони динари	(8.750)
д) ако вкупната вредност на објектот е поголема од 40 милиони динари	10.000
6. За преглед на местото за подигање на градежен објект или постројка, ако пресметковната вредност изнесува:	
а) до 30.000 динари	120
б) над 30.000 динари	500
7. За преглед на цели згради или одделни простории, со цел за давање одобрение за употреба:	
1) до 10 простории	250
2) над 10 простории	500
За преглед на други градежни објекти (нови, реконструирани или адаптирани), со цел за издавање на дозвола за употреба, се плаќа 0,1% според пресметковната вредност на објектот.	
Таксата од став 2 на оваа точка не може да изнесува повеќе од 2.500 динари.	

Таксата од став 2 на оваа точка не се однесува на објектите на чиј преглед, заради добивање дозвола за пуштање во работа, е пропишана посебна такса во точка 8 на ова поглавје.

8. За технички преглед на машински, електрични, електромашински, гасни и други постројки, кои според постојните прописи подлежат на задолжителен преглед заради добивање одобрение за употреба, се плаќа такса по работен час

50

За технички преглед на моторни возила или приклучни возила што ги влечат моторните возила кои подлежат на регистрација, за технички преглед на земјоделските трактори или нивните приклучни возила

120

Таксата од став 1 се смета за секој цел или започнат работен час.

Други такси

1. За чување (депозит) на пари, предмети и хартии од вредност, што депонентите му ги даваат на чување на надлежниот орган, се плаќа годишно за секои започнати 100 динари од вредноста

5

Ако вредноста на предметот не е позната, таа ќе се утврди со процена.

Таксата од оваа точка се плаќа за првата година однапред, а за другите години при подигањето на депозитот. Започнатата година се смета како цела.

Ако депозитот по барање на депонентот се пренесува од еден депозитор кај друг, за преносот се плаќа износот на едногодишната такса.

Оваа такса не се плаќа за депозити што се полагаат по барање на државните органи односно по службена должност, ако се подигаат во рок.

2. За опомена со која обврзникот се повикува да ја плати должната такса

30

Член 3

Учесниците во договорот се обврзуваат најдоцна во рок од 60 дена од денот на потпишувањето на овој договор да ги усогласат своите прописи со договорот.

Член 4

Овој договор се смета за склучен кога ќе го потпишат собранијата на општините, градот Скопје и Републиката.

Изменување и дополнување на овој договор може да се врши по постапка која важи за неговото склучување.

Барање за изменување и дополнување на договорот може да покренува секој учесник во договорот.

Барањето од претходниот став се упатува преку Заедницата на општините и градовете на СР Македонија, кое во рок од 15 дена им се доставува на мислење на сите учесници во договорот.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Договорот за усогласување на административните такси („Службен весник на СРМ“ бр. 6/78).

Член 6

Овој договор влегува во сила од денот на склучувањето од страна на овластените претставници на учесниците на договорот.

Член 7

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Потписници:

Собранието на СР Македонија, Собранието на град Скопје, Собранието на општината Берово, Собранието на општината Битела, Собранието на општината Брод Македонски, Собранието на општината Валандово, Собранието на општината Велница, Собранието на општината Гевге-

лија, Собранието на општината Гостивар, Собранието на општината Дебар, Собранието на општината Делчево, Собранието на општината Демир Хисар, Собранието на општината Кавадарци, Собранието на општината Кичево, Собранието на општината Кочани, Собранието на општината Кратово, Собранието на општината Крива Паланка, Собранието на општината Крушево, Собранието на општината Куманово, Собранието на општината Неготино, Собранието на општината Охрид, Собранието на општината Прилеп, Собранието на општината Пробиштип, Собранието на општината Радовиш, Собранието на општината Ресен, Собранието на општината Свети Николе, Собранието на општината Центар, Собранието на општината Кисела Вода, Собранието на општината Гази Баба, Собранието на општината Чаир, Собранието на општината Струга, Собранието на општината Струмица, Собранието на општината Тетово, Собранието на општината Титов Велес, Собранието на општината Карпош, Собранието на општината Штип.

108.

Врз основа на член 60 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), општинските самоуправни интересни заедници за здравствена заштита: Битола, Берово, Валаново, Вилица, Гази Баба — Скопје, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Карпош, — Скопје, Кичево, Кисела Вода — Скопје, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Македонски Брод, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес, Чаир — Скопје, Центар — Скопје и Штип, СИЗ за здравствена заштита на град Скопје и Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УПАТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа самоуправни спогодба општинските самоуправни интересни заедници за здравствена заштита: Битола, Берово, Валаново, Вилица, Гази Баба — Скопје, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Карпош — Скопје, Кичево, Кисела Вода — Скопје, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Македонски Брод, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес, Чаир — Скопје, Центар — Скопје и Штип, СИЗ за здравствена заштита на град Скопје и Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје, ги утврдуваат: условите под кои корисникот на права од здравствена заштита може да се упати на лекување, односно контролен преглед во странство, постапката која се спроведува по барањето, односно предлогот за упатување на лекување, односно контролен преглед во странство, како и правата кои му припаѓаат на корисникот на правата од здравствената заштита во врска со одењето на лекување, односно контролен преглед во странство, лекување и враќањето од лекување во странство.

Член 2

Корисникот на права од здравствена заштита (во натамошниот текст: корисник), може да се упати на лекување, односно контролен преглед во странство на

товар на средствата на општинската, односно градската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита (во натамошниот текст: општинската односно градската заедница) на која корисникот и припаѓа, ако е во прашање болест, односно заболување кое не може со успех да се лекува во Југославија, а во земјата во која се упатува постои можност за успешно лекување.

На корисникот може да му се одобри продолжување на лекувањето и контролен преглед во странска здравствена установа ако се исполнети условите пропишани со оваа самоуправни спогодба.

Член 3

Корисникот може ако е тоа поекономично и поцелисходно, наместо да биде упатен на лекување во странство да се лекува во здравствена организација во Југославија под услов во таа организација да е обезбедено вршење на медицинска интервенција од страна на стручно лице од странство.

Член 4

На корисникот може да му се одобри придружник, односно стручен придружник при одење и при враќање, односно само при одење или само при враќање од лекување, односно контролен преглед во странска здравствена установа како и за време на амбулантно лекување или стационарно лекување, ако за тоа се исполнети условите пропишани со оваа самоуправни спогодба.

Член 5

Постапката и донесувањето на решение за упатување на лекување во странство, како и вршењето на други работи во врска со упатувањето на лекување во странство ги врши Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита (во натамошниот текст: Републичката заедница).

Член 6

Во Републичката заедница се основаат лекарски комисии за давање мислење за утврдување на потреба за упатување на корисниците на лекување во странство, како стручни тела на Собранието на Републичката заедница.

Формирањето и работата на лекарските комисии се уредува со самоуправни акт на Собранието на Републичката заедница.

НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА УПАТУВАЊЕ НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Член 7

Постапката за упатување на лекување, односно контролен преглед во странска здравствена установа се поведува на барање на корисникот, односно по предлог на здравствената организација во која се лекува корисникот.

Член 8

Со барањето односно предлогот од член 7 на оваа самоуправни спогодба се прилага потребната медицинска документација за лекување на заболувањето за кое се бара лекување во странство.

Барањето, односно предлогот за лекување и контролен преглед се поднесува преку општинската, односно градската заедница до Републичката заедница, а за продолжување на лекувањето до Републичката заедница.

Член 9

Врз основа на барањето односно предлогот и потребната медицинска документација, како и мислењето на стручниот конзилиум на специјализираната здравствена организација од претходниот став, секретарот на Собранието на Републичката заедница по итна постапка прибавува мислење од надлежната лекарска комисија за потребата од упатување на лекување во странство, контролен преглед, односно оправданоста од продолжување на лекувањето како и обезбедување на стручно лице од странство. Лекарската комисија, пред да го даде мислењето од став 1 на овој член, може да консултира одредена специјализирана здравствена организација во зем-

јата, за тоа дали сите медицински постапки во врска со поставувањето на дијагнозата и лекувањето се спроведени до крај и во согласност со можностите на здравствените организации во земјата.

Надлежната лекарска комисија, врз основа на барањето, односно предлогот за лекување, контролен преглед, односно образложен предлог на странска здравствена установа за продолжување на лекувањето во странство, дава мислење за следното:

- 1) дали се исцрпени сите можности за лекување односно испитување на корисникот во Југославија,
- 2) до колку не се исцрпени сите можности за лекување во Југославија, во која здравствена организација во Југославија треба да се упати на лекување, односно испитување,
- 3) дали лекувањето може со успех да се изврши во здравствени организации во Југославија со обезбедување на стручно лице од странство,
- 4) дали е неопходно контролниот преглед да се изврши во странската здравствена установа,
- 5) дали на корисникот кој се упатува на лекување, односно контролен преглед во странство му е потребен придружник, односно стручен придружник за одење и враќање, како и за време на амбулантно, односно болничко лекување во странство и за кое време,
- 6) видот на превозното средство кое треба да го користат корисникот при одењето и враќањето од лекување, односно контролен преглед во странство.

Член 10

Кога ќе го прими мислењето на надлежната лекарска комисија, секретарот на Собранието на Републичката заедница ќе побара од надлежното дипломатско-конзуларно претставништво на Југославија да стапи во контакт со странската здравствена установа за да утврди:

- 1) дали странската здравствена установа во која се предлага лекувањето ќе го преземе лекувањето на тоа лице;
 - 2) да утврди термин за прием на лекување како и видот на лекувањето (амбулантно или болничко).
- Со барањето од став 1 од овој член на дипломатско-конзуларното претставништво задолжително се доставува потребната медицинска документација преведена на јазикот на земјата во која корисникот се упатува на лекување. Превод на медицинската документација обезбедува корисникот кој се упатува на лекување во странство.
- По добивањето на известување од странската здравствена установа за датата на приемот и за тоа дека треба и може да се изврши медицинска интервенција кај неа, секретарот на Собранието на Републичката заедница по итна постапка донесува решение.

Член 11

Со решението врз основа на кое корисникот се упатува на лекување во странство, се определува:

- 1) називот на земјата и местото во кое корисникот се упатува на амбулантно односно болничко лекување или контролен преглед;
- 2) називот на здравствената установа во која се упатува корисникот;
- 3) времетраењето на амбулантното односно болничкото лекување и контролниот преглед;
- 4) видот на превозното средство на кое корисникот има право;
- 5) потребата од придружник во текот на патувањето и за време на лекувањето и контролниот преглед;
- 6) висината на надоместокот и другите трошоци во врска со лекувањето на корисникот во динари и левизи;
- 7) висината на надоместокот односно другите трошоци кои му припаѓаат на придружникот;
- 8) обврската на корисникот односно придружникот да и поднесе на Републичката заедница извештај и документација за извршеното лекување во странство;
- 9) општинската односно градската заедница на чиј товар ќе паднат трошоците за лекувањето на

нејзиниот корисник во странство и трошоците за придружникот;

10) упатство за користење на правни средства.

Кога постојат услови испитувањето, односно медицинската интервенција да може да се изврши во Југославија со учество на стручно лице од странство со решение се одредува здравствената организација во која ќе се изврши испитувањето, односно медицинската интервенција, името на странскиот стручњак кој ќе ја врши интервенцијата, како и општинската заедница на чиј товар ќе паднат трошоците.

Член 12

Ако корисникот не ги исполнува условите за упатување на лекување, односно контролен преглед во странство, бидејќи лекувањето, односно контролниот преглед може да се изврши во здравствена организација во Југославија, ќе се донесе решение со кое ќе се одбие барањето за упатување на лекување, односно контролен преглед во странство.

Решението со кое се одбива барањето ги содржи причините за одбивање на барањето, како и известување во која здравствена организација во Југославија лекувањето може да се врши.

Член 13

Ако корисникот се лекувал во странство спротивно на одредбите на оваа самоуправна спогодба, без решение од Републичката заедница, трошоците направени за таквото лекување, односно контролен преглед нема да му бидат признаени.

Член 14

Против решението на секретарот, корисникот има право на жалба.

По жалбата решава Комисијата за жалби што се формира како стручен орган на Собранието, а по прибавено мислење од Комисијата на вештаци — лекари на Собранието.

Член 15

Врз основа на наодите во жалбата, мислењето на лекарската комисија, предлогот за лекување односно контролен преглед во странство, Комисијата на вештаци-лекари, дава мислење за фактите од член 9 од оваа самоуправна спогодба.

Член 16

Врз основа на мислењето на Комисијата на вештаци-лекари и друга медицинска документација, Комисијата за жалби донесува решение кое е конечно во управна постапка.

Против решението на Комисијата за жалби, корисникот може да поднесе предлог за заштита на своите права до надлежниот основен суд на здружениот труд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Член 17

Во постапката за упатување на лекување односно контролен преглед во странство, се применуваат одредбите на Законот за општа управна постапка, доколку со оваа самоуправна спогодба не е предвидено поинаку.

Сите административни работи во врска со работата на лекарските комисији, Комисијата на вештаци-лекари и Комисијата за жалби како и други работи во врска со постапката за упатување на лекување, односно контролен преглед во странство ги врши Стручната служба на Републичката заедница.

III. ПРИДРУЖНИК НА КОРИСНИКОТ КОЈ СЕ УПАТУВА НА ЛЕКУВАЊЕ ОДНОСНО КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД ВО СТРАНСТВО

Член 18

На корисникот на кого при патувањето на лекување односно контролен преглед во странство му е неопходно потребна медицинска и друга помош, кој е глувонем, слеп, неподвижен, на дете до 18 години од животот и на корисникот кој поради одредени физички и психички причини не може сам да патува, може да му се одобри придружник при одење од-

носно при враќање од лекување, односно контролен преглед во странство, како и за време на амбулантно лекување во странска здравствена установа.

Корисникот од став 1 на овој член, има право на придружник во траење по потреба, а најмногу до 3 дена при одене на лекување односно на контролен преглед во странство и до 3 дена при враќање од лекување, односно контролен преглед во странство.

По исклучок од претходниот став, корисникот кој се упатува на лекување во подалечни земји, има право на придружник за време на траење на болничкото лекување ако надоместокот за дневните трошоци е помал од трошоците за превоз на дополнителното патување заради враќање на болницата од лекување.

Член 19

Право на придружник за време на болничко лекување имаат децата до 7 години возраст за цело време на болничкото лекување, ако тоа е неопходно.

Член 20

Кога повеќе корисници истовремено се упатуваат на лекување во странство во иста земја и исто место, може да се одреди еден стручен придружник.

Член 21

По враќањето а најкасно во рок од 8 дена од денот на враќањето, придружникот, односно стручниот придружник е должен да поднесе писмен извештај за начинот на лекувањето, резултатите од лекувањето и свои согледувања за начинот на лекувањето поединечно за секој корисник што го придружувал.

IV. ТРОШОЦИ ЗА ПАТУВАЊЕ НА КОРИСНИКОТ И НЕГОВИОТ ПРИДРУЖНИК

Член 22

На корисникот упатен на лекување во странство односно контролен преглед и на неговиот придружник, односно стручен придружник му припаѓа надоместок на патните трошоци и тоа надоместок за трошоците за превоз и дневниците на име трошоци за исхрана и сместување.

Надоместокот на трошоците за превоз на корисникот и неговиот придружник односно стручен придружник припаѓа во висината на цената на превозни средства на јавниот сообраќај авион — туристичка класа и железница — I класа и во зависност од тоа кое превозно средство е одредено.

Дневниците од став 1 на овој член се одредуваат во висина од 80%, дневниците на II група на начин утврден од Уредбата за издатоците за службени патувања и селење во странство кои на сојузните органи на управата и сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци и со Решението за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство кои на сојузните органи на управата и сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци.

На корисникот — дете до 7-годишна возраст му припаѓа надоместок на трошоци за превоз и дневници во висина од 50% од дневницата утврдена во смисла на став 3 од овој член.

Дневниците на име трошоци за исхрана и сместување се исплаќаат за цело време на амбулантно лекување на корисниците во странство.

На корисникот кој е упатен на болничко лекување во странство му припаѓа надоместок само за 1 ден и тоа само за време на патување и до сместувањето во здравствената установа во која е упатен на лекување и 1 ден при враќањето.

Член 23

Во случај на трансплантација на коскена срж, право на надоместок на трошоците за патување и престој има и лицето од кое се зема коскена срж,

а најдолго до 10 дена, под исти услови, како и на корисникот кој се лекувал во странство.

Член 24

Придружникот на корисникот кој е упатен на болничко лекување во странство, има право на надоместок на дневни трошоци најмногу до 3 дена за време на патување и престој со болницата до сместувањето во болница и по сместувањето до враќањето во земјата.

Ако корисникот е упатен на амбулантно лекување, на придружникот му припаѓа надоместокот од член 22 став 3 на оваа самоуправна спогодба за онолку денови колку што траело и амбулантното лекување.

Ако по мислењето на странската здравствена установа е потребен придружник за враќање на корисникот од болничко лекување, на придружникот ќе се исплатат најмногу до 3 дневници во висина од став 3 на член 22 од оваа самоуправна спогодба.

Член 25

За време на амбулантното лекување, корисникот има право на лекови од странско производство ако истите се пропишани од надлежниот лекар на здравствената установа во која се лекува корисникот.

Лековите кои корисникот ги набавил од странство за време на амбулантното и болничкото лекување а кои не се пропишани во смисла на претходниот став, нема да бидат признаени во трошоците за лекување.

Член 26

Корисникот при враќањето од амбулантно односно болничко лекување од странство, може да набави лекови од странство врз основа на рецепт издаден од лекар на здравствената установа каде се лекувал, само во оние случаи, ако такви лекови не можат да се набават во Југославија.

Ако лековите пропишани од лекарот на странската здравствена установа, можат да се набават во Југославија, корисникот нема право на надоместок на трошоците за лековите набавени во странство.

Член 27

Трошоците за лекување во странство паѓаат на товар на општинската односно градската заедница на која и припаѓа корисникот.

Како трошоци за лекување во странство се сметаат:

1. трошоците за лекување во странската здравствена установа,
2. трошоците исплатени за ангажирање на стручно лице од странство во смисла на член 3 од оваа самоуправна спогодба,
3. трошоците за превоз, исхрана и сместување на корисникот, односно неговиот придружник,
4. трошоците за ангажирање на дипломатско-конзуларните претставништва на Југославија во странство во врска со нивното посредување околу обезбедување и спроведување на лекувањето во странство,
5. трошоците за потреб — кремирање и превоз на посмртните останки на корисникот,
6. трошоците за членовите на лекарските комитети кои утврдуваат потреба од лекување, односно контролен преглед во странство.

Член 28

Корисникот и придружникот односно стручниот придружник се должни по завршеното лекување, односно враќањето од странство во рок од 8 дена, да поднесат пресметка на трошоците за лекувањето и да го оправдаат авансот што го примиле на име трошоци за патување, како и да го вратат евентуалниот вишок на авансираните средства во валута во која е исплатен авансот.

По истекот на рокот за пресметката од став 1 на овој член, од корисникот, односно придружникот и стручниот придружник ќе се бара надоместок на претрпена штета и камата за задржување на неоправданите средства.

V. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОГРЕБ И ПРЕВОЗ НА ПОСМРТНИТЕ ОСТАНКИ

Член 29

Во случај на смрт на корисникот, упатен на лекување или контролен преглед, настаната за време на превоз, амбулантно или болничко лекување во странска здравствена установа, надлежното дипломатско-конзуларно претставништво може да ги исплати од средствата на депозитот на Републичката заедница, најнеопходните трошоци во согласност со прописите на таа земја за погреб или кремирање во местото на смртта на корисникот или трошоците за превоз на посмртните останки во Југославија.

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат и на придружникот, одреден согласно одредбите на оваа самоуправна спогодба.

Доколку трошоците од став 1 на овој член ги плати друго лице или организација, има право да бара истите да му се надоместат и тоа најмногу до висината на стварните трошоци кои ќе се утврдат со решение на Републичката заедница.

За надоместување на трошоците од претходниот став се поднесува барање и доказ дека трошоците се направени.

Член 30

Висината на надоместокот на членовите на лекарските комисии и Комисијата на вештаци — лекари ја утврдува Републичката заедница, а се исплаќа на товар на општинските односно градската заедница.

Член 31

Републичката заедница се обврзува на општинските заедници да им ги доставува сите сметки за трошоците за лекување, односно контролен преглед за корисникот во странство од нејзиното подрачје, во рок од 15 дена од приемот на истите.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 32

Кон оваа самоуправна спогодба можат да пристапат и други самоуправни интересни заедници за здравствена заштита кои ќе се основаат на територијата на СР Македонија, ако ги прифатат правата и обврските утврдени со оваа самоуправна спогодба.

Член 33

Оваа самоуправна спогодба се смета за склучена откако ќе ја прифатат и потпишат сите учесници на спогодувањето, а влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Член 34

Со влегувањето во сила на оваа самоуправна спогодба престанува да важи Правилникот за условите, начинот и постапката за упатување здравствено осигурени лица на лекување во странство, бр. 0605-825/1 од 14 мај 1981 година, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 23/81.

Бр. 0805-1484/1
9 јули 1984 година
Скопје

Потписници:

1. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола,
Васко Василевски, с. р.
2. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Берово,
Јован Пачемски, с. р.
3. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Валаандово,
Слободан Јовановиќ, с. р.
4. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Вилница,
Славчо Митев, с. р.

5. За Општинската СИЗ за здравствена заштита Гази Баба — Скопје,
д-р **Љубица Далиловска**, с. р.
6. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Гевгелија,
Драгиша Јовановиќ, с. р.
7. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Гостивар,
Душан Михајловски, с. р.
8. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Дебар,
Иван Коларовски, с. р.
9. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Делчево,
Новица Такев, с. р.
10. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар,
Борис Граматиковски, с. р.
11. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кавадарци,
Благој Петров, с. р.
12. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Карпош — Скопје,
д-р **Петко Ѓорѓиевски**, с. р.
13. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кичево,
Стојмир Михајловски, с. р.
14. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кисела Вода — Скопје,
Милан Парговски, с. р.
15. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кочани,
Никола Николовски, с. р.
16. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кратово,
Тихомир Николовски, с. р.
17. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Крива Паланка,
Киро Јовевски, с. р.
18. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Крушево,
Благој Здравковски, с. р.
19. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово,
Драган Јовановски, с. р.
20. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Македонски Брод,
Ратко Софронијевиќ, с. р.
21. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Неготино,
Ѓорѓи Камчев, с. р.
22. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Охрид,
Гоце Петревски, с. р.
23. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Прилеп,
Јосиф Богоевски, с. р.
24. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Пробиштип,
Игнат Ефремов, с. р.
25. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Радовиш,
Ристо Ефнушев, с. р.
26. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен,
Никола Наумовски, с. р.
27. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Свети Николе,
Димитар Крстев, с. р.
28. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Струга,
Перо Гоцо, с. р.
29. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Струмица,
Никола Стефков, с. р.
30. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово,
Ристо Савевски, с. р.

31. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес,
д-р **Стево Стровјански**, с. р.
32. За Општинската СИЗ за здравствена заштита Чаир — Скопје,
д-р **Јаким Лозановски**, с. р.
33. За Општинската СИЗ за здравствена заштита Центар — Скопје,
д-р **Даринка Него**, с. р.
34. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Штип,
д-р **Богољуб Јовев**, с. р.
35. За СИЗ за здравствена заштита на град Скопје,
Борис Јаневски, с. р.
36. За Републичката СИЗ за здравствена заштита — Скопје,
Милован Шиковски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

109.

Врз основа на член 142 точка 6 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОДМОР, ЗАКРЕПНУВАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

За одмор, закрепнување и рекреација на корисниците на пензија и на определени права од инвалидското осигурување за 1985 година, се обезбедуваат средства по стапка од 2 отсто.

Член 2

Како основица за пресметување ќе служи вкупниот износ на наплатените пензиски примања и исплатениот надоместок на материјалното обезбедување во врска со професионалната рехабилитација и привременниот надоместок во врска со вработувањето.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

05 бр. 02-550/1

21 февруари 1985 година
Скопје

Претседател,
Вера Лазарева, с. р.

110.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 31 став 1, член 56 и 67 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83) и член 75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии, без додатокот на пензијата, како и паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на

инвалидите на трудот со преостаната работна способност конечно се усогласуваат со 37 отсто, колку што изнесува порастот на номиналните лични доходи на сите вработени во општествениот сектор во Републиката во 1984 во однос на 1983 година.

Пензиите и паричните надоместоци усогласени според Одлуката за аконтативно зголемување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 36/84) до процентот од став 1 на овој член се усогласуваат уште за 1,5 отсто.

Член 2

Пензиите на работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи остварени во 1984 година, како и семејните пензии изведени по тој услов, конечно се усогласуваат со дел од процентот од член 1 на оваа одлука сразмерно на бројот на месеците за кои во 1984 година примале пензија, согласно член 137 став 3 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80).

Член 3

Пензијата на корисник на старосна и инвалидска пензија со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине највисокиот износ на пензија определен за 1985 година.

Пензијата со додатокот на пензија на носител на „Партизанска споменица 1941“, како и паричниот надоместок за пензија остварена во странство со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носители на „Партизанска споменица 1941“, односно член 74 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Пензијата на борец од НОВ пред 9 септември 1943 година определена според член 53 став 4 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според одредбите на истиот член за 1985 година.

Член 4

Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии определени од пензиска основа во која не се засметани целоосно или делумно остварените лични доходи односно основни на осигурување од 1984 година.

Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука не припаѓа на пензиите на корисниците чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1984 година.

Член 5

Како основица за усогласување на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука се зема износот на пензијата, односно паричниот надоместок што на корисникот му припаѓал на 31 декември 1984 година, не земајќи го во основа тековното усогласување на пензиите во 1984 година од 10,5 отсто според Одлуката за усогласување на пензиите и паричните надоместоци со дел од номиналниот пораст на личните доходи во 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 24/84).

Член 6

На пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата усогласени според член 1 на оваа одлука се определува нов износ на додатокот на пензијата според одредбите на соодветната одлука.

Член 7

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на писмено решение.

Член 8

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1985 година.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-551/1

21 февруари 1985 година

Скопје

Претседател,
Вера Лазарева, с. р.**111.**

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84) а во врска со член 31 став 1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и член 2 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДЕЛ ОД ОСТВАРЕНИОТ НОМИНАЛЕН ПОРАСТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши усогласување на старосните, инвалидските и семејните пензии, без додатокот на пензијата, како и на паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност, за 11,1 отсто што претставува 30 отсто од остварениот пораст на номиналните лични доходи на работниците во општествениот сектор во Републиката во 1984 година.

Пензиите и паричните надоместоци усогласени според Одлуката за усогласување на пензиите и паричните надоместоци со дел од порастот на номиналните лични доходи во 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 24/84), до процентот од став 1 на овој член се усогласуваат уште за 0,6 отсто.

Член 2

Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисниците на пензија чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1984 година, односно во чија пензиска основа се засметани целосно или делумно личните доходи односно основиците на осигурување од 1984 година.

Зголемувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите на учесниците во НОВ пред 9. IX. 1943 година определени од гарантирана пензиска основа, најниските износи на пензија како и на пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата, на износот на гарантираната пензија, најнискот износ на пензијата, односно на вкупниот износ на пензијата и додатокот на пензијата.

јата, на износот на гарантираната пензија, најнискот износ на пензијата, односно на вкупниот износ на пензијата и додатокот на пензијата.

Член 3

Како основа за усогласувањето од член 1 на оваа одлука се зема износот на усогласената пензија, пензијата со додатокот на пензија, односно паричниот надоместок што на корисникот му припаѓа на 1 јануари 1984 година.

Член 4

Пензијата на корисникот на старосна и инвалидска пензија со зголемувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине највисокиот износ на пензијата определен со член 30 и 56 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и член 38 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 5

Пензијата со додатокот на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Паричниот надоместок за пензија остварена во странство со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот на загарантираниот личен доход во Републиката остварен во претходната година.

Член 6

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 7

Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1984 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-552/1

21 февруари 1985 година

Скопје

Претседател,
Вера Лазарева, с. р.**112.**

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Најнискот износ на пензиите во 1985 година конечно се утврдува во висина од 7.096,50 динари.

Член 2

Најнискот износ на пензиите од член 1 на оваа одлука припаѓа без оглед на последната година од која се земени личните доходи во пензиската основа.

Член 3

Исплатата на најнискот износ на пензиите од член 1 на оваа одлука ќе се врши по службена должност, без донесување на писмено решение.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 02-553/1

21 февруари 1985 година

Скопје

Претседател,
Вера Лазарева, с. р.

113.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ИЗ-
НОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ
ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Граничниот износ на најниското пензиско примање кој служи за определување на правото на додаток на пензијата за 1985 година конечно се утврдува во висина од 12.901,50 динари.

Член 2

На досегашните корисници на додаток на пензијата по службена должност ќе им се утврди нов износ на додаток на пензијата според износот од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 02-554/1
21 февруари 1985 година
Скопје

Претседател,
Вера Лазарева, с. р.

114.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 31 став 1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и член 2 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИ-
ТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДЕЛ ОД
ПРЕДВИДЕНИОТ ПОРАСТ НА НОМИНАЛНИТЕ
ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО
1985 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии, без додатокот на пензијата, како и паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со простаната работна способност, аконтативно се усогласуваат со 15 отсто што претставува дел од предвидениот пораст на номиналните лични доходи на работниците во општествениот сектор во Републиката во 1985 година.

Член 2

Зголемувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите на учесниците во НОВ пред 9 септември 1943 година определени од гарантирана пензиска основа, најнискиот износ на пензиите како и на пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата, на износот на гарантираната пензија, најнискиот износ на пензијата односно на пензијата и додатокот на пензијата определен за 1985 година според соодветната одлука.

Член 3

Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1985 година, односно во чија пензиска основа се засметани целосно или делумно личните доходи односно основици на осигурување остварени во 1985 година.

Член 4

Како основица за определување износот на усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука се зема износот на пензијата, односно паричниот надоместок усогласен според порастот на номиналните лични доходи во Републиката во 1984 година, што на корисникот му припаѓа на 1 јануари 1985 година.

Член 5

Пензијата на корисникот на старосна и инвалидска пензија со зголемувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине највисокиот износ на пензијата определен со член 30 и 56 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и член 38 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 6

Пензијата со додатокот на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Паричниот надоместок за пензија остварена во странство со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот на загарантираниот личен доход во Републиката остварен во претходната година.

Член 7

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 8

Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1985 година.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-555/1
21 февруари 1985 година
Скопје

Претседател,
Вера Лазарева, с. р

115.

Врз основа на член 73 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 49 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА
ПОМОШ И НЕГА ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Висината на паричниот надоместок за помош и нега за осигурениците односно корисниците на старосна или инвалидска пензија се определува зависно од висината на личниот доход односно висината на пензијата на корисникот на паричен надоместок за помош и нега и тоа:

— 9028,50 динари за корисниците чиј просечен личен доход односно пензија во претходната година изнесувала до 12.901,50 динари месечно;

— 7740,50 динари за корисниците чиј просечен личен доход односно пензија во претходната година изнесувала од 12.901,50 до 17.982,00 динари месечно;
— 6439,00 динари за корисниците чиј просечен личен доход односно пензија во претходната година изнесувала над 17.982,00 динари месечно.

Висината на паричниот надоместок за помош и нега за корисниците на семејна пензија изнесува 70 отсто од износот на соодветната група од став 1 на овој член во која спаѓаат според висината на просечната семејна пензија остварена во претходната година.

Член 2

За корисниците на паричен надоместок за помош и нега на кои помош и нега им е обезбедена од специјализирана општествена организација, покрај надоместокот од член 1 и 2 на оваа одлука, Заедницата може да учествува со средства во висина и на начин утврдени со спогодба, но најмногу до:

— 30 отсто од цената на услугата за корисниците чиј личен доход односно пензија во претходната година изнесува до 12.901,50 динари;

— 20 отсто од цената на услугата за корисниците чиј личен доход односно пензија во претходната година изнесува од 12.901,50 до 17.982,00 динари;

— 10 отсто од цената на услугата за корисниците чиј личен доход односно пензија во претходната година изнесува повеќе од 17.982,00 динари.

Член 3

На корисниците на паричен надоместок за помош и нега кои тоа право го оствариле во 1984 година според Статутот на Заедницата кој се применуваше тој 1 јули 1983 година, им се определува нов паричен износ на надоместок според оваа одлука во висина определена за соодветната група во која спаѓаат.

На корисниците на паричен надоместок за помош и нега кои тоа право го оствариле во 1985 година, а во претходната година не биле корисници на пензија односно не оствариле личен доход, висината на паричниот надоместок за помош и нега им се определува според износот на соодветната група во која спаѓаат зависно од просечниот личен доход односно просечната пензија остварена во 1985 година.

Член 4

На корисниците на паричен надоместок за помош и нега кои тоа право го оствариле според Статутот на Заедницата што се применуваше пред 1 јули 1983 година, паричниот надоместок за помош и нега за 1985 година им се определува зависно од групата во која биле распоредени според здравствената состојба и тоа:

а) За корисниците на старосна и инвалидска пензија распоредени во:

I група — 9028,50 динари,

II група — 5014,20 динари

б) За корисниците на семејна пензија распоредени во:

I група — 6313,50 динари,

II група — 3507,00 динари.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 02-556/1

21 февруари 1985 година

Скопје

Претседател,
Вера Лазарева, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

116.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за Самоуправната интересна заедница за заштита од градобијност („Службен весник на СРМ“ бр. 23/75) и член 22 став 1 точка 3 од Статутот на Републичката

самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, на седницата одржана на 6 март 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност ги утврдува придонесите што ги плаќаат:

1. основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници од областа на земјоделството, по стапка од 2,0% од основницата на данокот на доходот остварен од земјоделска дејност предвидена со Законот за данокот од доходот на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/81 и 38/83);

2. работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средствата на трудот над кои постои право на сопственост (земјоделци) плаќаат придонес по стапка од 1,5% на личниот доход на земјоделска дејност (катастарски приход);

3. со Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје и Заедницата за осигурување имоти и лица „Дунав“ — Заедница за осигуреници — Скопје, ќе се склучат посебни договори во кои ќе биде утврден и прилогот за 1985 година, што тие заедници ќе го плаќаат од осигурен хектар обработлива површина (посеви и плодови).

Член 2

Пресметувањето и плаќањето на прилогот од доходот ќе се врши на начин и според Правилникот за начинот на пресметување, уплатување и отстапување на данокот од доходот на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 2/81, 5/81, 12/81, 31/81 и 16/83) и одредбите од Законот за даноките на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 9/78, 43/78, 38/81 и 50/82).

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стапките на прилогот за заштита од градобијност бр. 40/8 јул 7. II, 1984 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 6/84.

Член 4

Оваа одлука важи за 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 34/4

6 март 1985 година

Скопје

Претседател,
Борис Цимбуровски, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ

117.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 37 од Статутот на Собранието на Здружената СИЗ на физичката култура на град Скопје, член 5 од Самоуправната опогодба за меѓусебните односи во планирањето, остварувањето и развојот во областа на физичката култура што претставува посебен и заеднички интерес на општините и градот Скопје, член 6 од Самоуправната опогодба за здружување на средства во Републичката СИЗ на физичката култура, Собранијата на самоуправните интересни заедници на физичката култура на општините: Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир — Скопје и Собранието на Здружената СИЗ на физичката кул-

тура на град Скопје, на седницата одржана на 6 февруари 1985 година, согласно Програмата за остварување и развој на дејностите во областа на физичката култура за 1985 година, донесоа

ОДЛУКА

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОТ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување на средства во Здружената СИЗ на физичката култура на град Скопје и во Републичката СИЗ на физичката култура за 1985 година.

Член 2

Приходите на општинските самоуправни интересни заедници на физичката култура, Здружената СИЗ на физичката култура и Републичката СИЗ на физичката култура ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот од стопанство — 0,12%,
- од личните доходи од работен однос — 0,20%,
- од личен доход од земјоделска дејност — 0,075%,
- од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност 0,50%.

Вкупниот износ на средствата што општинските СИЗ-ови и Здружената СИЗ на физичката култура ќе ги остварат од придонесите од претходниот став ќе изнесува: 174.435.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори Здружената СИЗ на физичката култура на град Скопје во Републичката СИЗ на физичката култура ќе здружува:

- од доходот од стопанството — 23,04%,
- од личен доход од работен однос — 24,32%.

Вкупниот износ што ќе се здружи во Републичката СИЗ од претходниот став од овој член не може да изнесува повеќе од 40.100.000 динари.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 03-27/1

6 февруари 1985 година
Скопје

Претседател,
Славе Паталовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
РАДОВИШ

118.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 14 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита, на седницата одржана на 22 февруари 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА РАДОВИШ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на здружениот труд и од личниот доход од работен однос за 1985 година преку кои се обезбедуваат средства на ОСИЗ за социјална заштита.

Член 2

Во 1985 година се утврдуваат следните стапки на придонеси на ОСИЗ за социјална заштита и тоа:

- придонес од доходот на основните организации на здружениот труд, по стапка од 0,38%;
- придонес од личен доход од работен однос од нестопанството по стапка од 0,32%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,1%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1%.

Член 3

Организациите на здружениот труд од основното и средното насочено образование ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос во висина од 50% од утврдената стапка во член 2, алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,16%.

Организациите од општествената заштита на децата ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос во висина од 70% од утврдената стапка во член 2, алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,22%.

Член 4

Обврзници на придонесот за социјална заштита од доходот се основните организации на здружениот труд од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд како установи распоредени во областа од 01 до 11 од Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77).

Член 5

Обврзници на придонесот за социјална заштита од личен доход од работен однос се работниците што остваруваат личен доход од работен однос.

Член 6

Обврзници на придонесот за социјална заштита од личен доход се и работните луѓе што самостојно вршат земјоделска, стопанска и вонстопанска дејност. Утврдувањето и наплатата на придонесот за социјална заштита од личен доход од член 6 на оваа одлука го врши Одделението за општествени приходи на Општината во роковите и на начин пропишан со Законот за даноците на граѓаните.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Бр. 02-10

25 февруари 1985 година
Радовиш

Претседател,
Добрила Андреева, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА — ПРИЛЕП

119.

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 102 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Прилеп, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 27 декември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ СТАПКИ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПОВЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ И ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ВО ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на пресметковните стапки за здружување на средства за заповување на личните и заедничките потреби и

интереси во областа на општествената заштита на децата преку ОСИЗ за општествена заштита на децата.

Член 2

За задоволување на потребите од член 1 на оваа одлука здружуваат средства по пресметковна стапка:

- работниците од стопанските дејности од бруто личните доходи, по стапка од 1,70‰;
- работниците од општествените дејности од бруто личните доходи, по стапка од 1,70‰;
- земјоделците од личниот доход, по стапка од 0,30‰;
- работниците кои самостојно вршат дејност од личниот доход, по стапка од 1,70‰;
- работниците вработени кај граѓаните и граѓанско правните лица од личните доходи, по стапка од 1,70‰.

Работниците во ОЗТ од основното и средното наосочено образование и социјалната заштита здружуваат средства по стапка од 0,85‰, а работниците во ОЗТ од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценоко-музичките дејности здружуваат средства по стапка од 1,19‰ од бруто личните доходи.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од 1 јануари 1985 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-689/4

27 декември 1984 година

Прилеп

Претседател,

Методија Стојаноски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ПРОБИШТИП

120.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 и 43/78) и член 24 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Пробиштип, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 14 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на здружен труд, од личниот доход од работен однос, од личниот доход од земјоделска дејност, од личниот доход од самостојно вршење стопанска дејност и од личниот доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 2

Стапката на придонесите што ќе се плаќаат на ОСИЗ за социјална заштита — Пробиштип изнесуваат:

1. придонес од доходот на ОЗТ — по стапка од 0,48‰;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност — по стапка од 0,40‰;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 0,50‰;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 1‰;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 1‰.

Член 3

Обврзници на придонесот од доходот за социјална заштита се основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства, споредени со Одлуката за утврдување на сто-

панските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11.

Основица за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружен труд од став 1 на овој член претставува остварениот доход.

Член 4

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застареноста, присилната наплата на придонесот за социјална заштита од доходот на ОЗТ, се применуваат соодветни одредби на Законот за доходот на ОЗТ („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73, 11/74, 15/76, 25/76, 33/76 и 44/76 година).

Член 5

Стапката на придонесот од личен доход од земјоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го врши Управата за приходи — Пробиштип.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-23/1 од 23. I. 1984 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Бр.02-15/1

15 февруари 1985 година

Пробиштип

Претседател,

Сталинка Јакимовска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — КУМАНОВО

121. ✓

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправни интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 година) и член 22 точка 3 од Статутот на ОСИЗ на воспитанието и образованието и научните дејности — Куманово, по предлог на Извршниот одбор, Собранието на ОСИЗ на воспитанието и образованието и научните дејности — Куманово, на седницата одржана на 26 декември 1984 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонеси за финансирање на дејноста на основното воспитание и образование и други корисници на средства за 1985 година се определуваат и тоа како што следува:

1. придонес од личен доход од работен однос по стапка од 5‰;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,75‰;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност по стапка од 6‰.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 09-644/XIV-2

26 декември 1984 година

Куманово

Претседател,

Јордан Павловски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО

122.

Согласно член 14 точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 37 точка 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Куманово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 24 декември 1984 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа Одлука се утврдуваат стапките на придонеси за финансирање на Програмата на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Куманово во 1985 година.

Член 2

Стапките од член 1 на оваа одлука се утврдуваат како што следува:

1. придонес од доход од ООЗТ — 0,30%;
2. придонес од личен доход од работен однос (нестопански дејности) — 0,35%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,35%;
4. придонес од личен доход од стопанска и нестопанска дејност (индивидуален сектор) — 2%.

Член 3

Обврзниците на придонесот од личен доход од земјоделска дејност во ридско планинските села на општината Куманово се ослободуваат од плаќање на придонесот поради унапредување на комуналните потреби на населението.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-90

24 декември 1984 година

Куманово

Претседател,
инж. Радмила Цартовска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

123.

Врз основа на член 83 став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 15 став 1, алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општината — Куманово, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Куманово, на седницата одржана на 10 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Се утврдуваат стапки на придонеси што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личните доходи, заради обезбедување средства на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општината Куманово.

Член 2

Во 1985 година се утврдуваат следните стапки на придонесите:

1. — 0,46% од доходот на основните организации на здружениот труд;

2. — 0,40% од личен доход од работен однос од нестопанска дејност;

3. — 0,30% од личен доход од земјоделска дејност и

4. — 1,50% од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 08-1/1

10 јануари 1985 година

Куманово

Претседател,
Димитар Трајковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО

124.

Согласно член 60 точка 4 и член 67 од Законот за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 34 точка 19 и 102 став 2 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата Куманово, по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 20 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се пропишуваат стапките на придонесите за финансирање на Програмата на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Куманово во 1985 година.

Член 2

Стапките од член 1 на оваа одлука ќе изнесуваат:

1. придонес од личен доход од работен однос — 1,50%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,20%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — 1%.

Член 3

За спроведување на оваа одлука, ќе се грижат: СОК — филијала — Куманово и Управата за приходи при СО Куманово.

Член 4

Приходите остварени од придонес од личен доход од земјоделска дејност, од ридско планинските села на општината Куманово, ќе се отстапат на месните заедници од тие села, за развој на комуналните дејности.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-1867

24 декември 1984 година

Куманово

Претседател,
Јаким Строиманов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — КУМАНОВО

125.

Врз основа на член 14 точка 16 од Статутот на Заедницата за вработување — Куманово, Собранието на Заедницата за вработување — Куманово, на седницата одржана на 27 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Организациите на здружениот труд од стопанството на подрачјето на општината Куманово, стапката на придонесот за вработување за 1985 година, ќе ја плаќаат по 0,57% од бруто личните доходи.

Член 2

Организациите од вонстопанските дејности на подрачјето на општината Куманово, стапката на придонесот за вработување, за 1985 година, ќе ја плаќаат по 0,65% од бруто личните доходи.

Член 3

Дејноста основно и средно образование на подрачјето на општината Куманово за 1985 година, ќе плаќаат придонес од бруто лични доходи од работен однос на Заедницата за вработување, по стапка од 0,33%.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 08-1675/1

27 декември 1984 година

Куманово

Претседател,

Стојна Петровска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА —
КУМАНОВО

126.

Согласно член 56 став 1 од Законот за физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 35/84 — пречистен текст) и член 47 точка 4 и 3 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Куманово, Собранието на Заедницата на седницата, одржана на 25 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА И ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КУМАНОВО ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се пропишуваат стапки на придонеси за финансирање на програмите на општинската самоуправна интересна заедница за физичка култура — Куманово и Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура — Скопје, во 1985 година.

Член 2

Стапките на придонесите од член 1 на оваа одлука ќе изнесуваат:

1. придонес од доход од ООЗТ — 0,18%,
2. придонес од личен доход од работен однос (нестопански дејности) — 0,15%,
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,30%,
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност (индивидуален сектор) — 1%.

Член 3

За извршување на оваа одлука ќе се грижат СОК — филијала — Куманово и Управата за приходи при СО Куманово.

СОК — филијала — Куманово од збирната сметка од член 2 точка 1 и 2 (придонес од доходот и придонес од личен доход од работен однос) претходно ќе издвојат средства по процент од 27%, за потребите на Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура — Скопје.

Член 4

Обврзниците на придонесот од личен доход од земјоделска дејност, од ридско планинските села на општината Куманово, се ослободуваат од плаќање на придонесот заради унапредување на комуналната дејност.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-72

28 декември 1984 година

Куманово

Претседател,

Воислав Спасиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО

127.

Врз основа на член 103 став 3 и член 106 став 4 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83) и член 157 став 1 точка 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги одржана на 26 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравствена заштита на корисниците — земјоделци на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово.

Член 2

Корисниците — земјоделци ги плаќаат следните придонеси за здравствена заштита:

1. за корисници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):
 - а) по стапка од 14% на катастарски приход;
 - б) по 300 динари годишно за секој член на семејство.
2. за корисници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа по 1500 динари по семејство.

Член 3

Средствата што ќе се остварат од придонесот за здравствената заштита на земјоделците се распоредуваат:

- 60% за задолжителни видови на здравствена заштита,
- 40% за правата од здравствената заштита што самостојно ги утврдува Заедницата и други права од здравствена заштита.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на давање согласност на Собранието на општината Куманово, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-1939/1

27 декември 1984 година

Куманово

Претседател,

Јордан Спасовски, с. р.

128.

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 26 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1985 година се утврдува во висина од 7,5% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

- стапка на придонесот за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита од 3% и
- стапка на придонесот за обезбедување на правата од здравствената заштита што самостојно ги утврдува Заедницата од 4,5%.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствената заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,50%.

Основницата за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

- кај обврзници кои формираат доход, остварен доход;
- кај обврзници кои не формираат доход, бруто личните доходи и другите примања.

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствената заштита за случај несреќа на работа по стапка од 1% на исплатен надоместок.

Член 3

Придонесот за здравствена заштита на корисниците на пензија, СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија го плаќа по стапка што одговара на неговата стапка на бруто стапка од член 1 став 1 на оваа одлука.

Член 4

Посебен придонес за користење на здравствена заштита во странство за работници испратени во странство од основните организации на здружениот труд — деташирани работници се определува по стапка 20% од утврдената основница.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, Статутот, оваа одлука и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 03-2025/1 од 22 декември 1983 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ број 6/84.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 03-1941/1

27 декември 1984 година

Куманово

Претседател,
Јордан Спасовски, с. р.

КОНКУРСИ

Советот на ООЗТ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за (пре) избор на:
один соработник во сите звања во Одделението за современ македонски јазик

Покрај општите и другите услови од ЗЗТ и ЗРО, кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови од Статутот и другите акти на Институтот и ЗНД, т.е. да имаат завршено филолошки или филозофски факултет (група македонски јазик) или постдипломски студии по македонски јазик, односно докторат и објавени научни трудови.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Конкурсната комисија на Столарско-стаклорезачката задруга „Јавор“ — Скопје

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за реизбор на директор на Столарско-стаклорезачката задруга „ЈАВОР“ — Скопје

Покрај општите услови предвидени во ОЗРО, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- висококвалификуван работник — дрвен смер,
- завршено основно училиште,
- со работно искуство 5 години на раководно работно место,
- да е морално-политички подобен,
- да не е осудуван за кривично дело по член 311 од Законот за здружениот труд.

Кандидатот покрај молбата треба да ја поднесе и следната документација: кратка биографија за движењето во службата, свидетелство или диплома за завршено училиште и потврда за работен стаж.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетираните документи комисијата нема да ги разгледува.

Молбите со потребните документи да се поднесуваат до Конкурсната комисија на Столарско-стаклорезачката задруга „Јавор“, ул. „Горге Андреевски Кун“ бр. 1, нас. Лисиче, Скопје.

Врз основа на член 3 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградбата на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84). СИЗ на домувањето и уредувањето и употребата на градежното земјиште на општината Битола

о б ј а в у в а

ОГЛАС

за јавно наддавање заради отстапување изградба на станбени згради во Битола

1. Предмет на отстапување се 2 (две) станбени згради во населба „Стрелиште“ во Битола, и тоа:
а) станбена зграда со 3 ламели „БЛОК А“ П + 3 — П + 4 со 60 станови со вкупна корисна станбена површина од 3.457,92 м² и со вкупна ориентациона вредност од 127.980.040,00 динари.

б) станбена зграда со 2 ламели „БЛОК Б“ П + 3 со 39 станови и локали во приземјето, како и засолниште, со вкупна корисна станбена површина од 2.277,00 м² и со вкупна ориентациона вредност од 86.855.000,00 динари.

2. Отстапувањето на објектите ќе се врши под условите одредени со овој оглас, инвестиционно-техничката документација и посебните услови на инвеститорот.

3. Заинтересираните понудувачи можат да се запознаат со инвестиционо-техничката документација и посебните услови на инвеститорот во просториите на СИЗ на домувањето — Битола и тоа секој работен ден од 9—13 часот во соба бр. 5.

4. Секој понудувач може да поднесе само една понуда, при што понудата може да гласи или за два-та објекти или за еден од нив.

5. Рокот за поднесување на понудите трае 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

6. Понудите се поднесуваат во два посебни за-творени омоти, со ознака „Понуда за јавно наддавање“ и „Документација за јавно наддавање“, на адреса СИЗ на домувањето — Битола.

7. Запечатениот омот со документацијата мора да ја содржи документацијата која се бара со посебните услови на инвеститорот.

8. Јавното наддавање ќе се одржи во просториите на СИЗ на домувањето — Битола, а за денот и часот на одржување на јавното наддавање дополнително писмено ќе бидат известени понудувачите.

9. Нема да се земаат предвид неблагоприятно поднесените понуди, како и понудите кои не ги исполнуваат условите од точка 7 од овој оглас.

10. Критериуми за оценка на поволноста на понудите ќе бидат: висината на понудената цена за работите, реалност на роковите, подобноста на понудувачите и искуството на исти работи.

11. Присутните претставници на понудувачите на јавното наддавање мораат на комисијата на инвеститорот за спроведување на јавното наддавање да ја предадат писмени овластувања за застапување на понудувачот пред почетокот на јавното наддавање.

12. Известувањето за прифаќањето на понуда, односно за утврдување на успешноста на јавното наддавање, ќе се достави на сите понудувачи во рок од 20 дена од наддавањето. (91)

Работничкиот совет на Работната организација „АГРОТЕХНИКА“ — Битола

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за избор на:

1. директор на Работната организација „АГРОТЕХНИКА“ — Битола;

2. финансиски директор на Работната организација „АГРОТЕХНИКА“ — Битола

Покрај општите услови предвидени со законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. Кандидатите за вршење на работите и работните задачи под реден број 1 треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено ВШП — земјоделско-шумарски факултет или економски факултет и четири години работно искуство;

— да поседуваат организациони способности и особини за деловна обработка;

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да не се осудувани за кривично дело и да не се под истрага за дела предвидени со законот;

2. Кандидатите под реден број 2 да имаат завршено ВСС — економски факултет и четири години работно искуство;

— да поседуваат организациони способности и особини за деловна обработка;

— да поседуваат морално-политички способности;

— да не се осудувани за кривични дела и да не се под истрага за дела предвидени со законот.

Пријавите со доказите за исполнување на условите да се доставуваат до Комисијата за избор и именување на РО „АГРОТЕХНИКА“ — Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 45, во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Неблаговремените и нецелосните документи нема да се разгледуваат. (92)

Работничкиот совет на ДИК „Црн бор“, ООЗТ „Финална обработка на дрво“ — Ресен

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за именување на индивидуален рабoтoвoдeн oргaн — директор на ООЗТ

Услови:

Покрај општите услови предвидени со законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови, предвидени во член 58 од Статутот на ООЗТ:

— да имаат висока стручна подготовка и работно искуство од три години;

— да имаат виша стручна подготовка и работно искуство од пет години;

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да ја познаваат проблематиката на самоуправните односи на работењето во стопанството воопшто;

— да не се осудувани за кривични дела.

Кандидатите кон молбата ги доставуваат и следните документи:

— доказ за стручната подготовка,

— доказ за работното искуство,

— доказ дека не се осудувани по член 511 од ЗЗТ.

— Пријавите, комплетирани со потребните документи, се доставуваат до Конкурсната комисија на ООЗТ.

Некомплетираните документи нема да се разгледуваат.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на општината Кочани и Винаца

ОБЈАВУВА

дека ќе врши реизбор на еден судија во Општинскиот суд — Кочани со судско одделение во Винаца, за Општинскиот суд — Кочани

Кандидатите кои ги исполнуваат условите по член 91 од Законот за редовните судови треба да поднесат пријави до Собранието на општината Кочани — Комисија за избор и именување, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“. (90)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на општината Охрид

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на еден судија на Општинскиот суд во Охрид

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на СФРЈ;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење со положен правосуден испит и

— да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати е 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Пријавите со потребните документи да се достават до Собранието на општината Охрид, Комисија за избори и именувања, во гореозначениот рок.

СОДРЖИНА

Страна		
107	Одлука за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините во 1985 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија — —	201
108	Одлука за определување висината на таксата за уверението за здравствена состојба на животните и за висината на надоместоците за ветеринарно-санитарните инспекциски прегледи — — — — —	202
✓ 109	Тарифа за висината на таксата за уверението за здравствена состојба на животните и за висината на надоместоците за ветеринарно-санитарни инспекциски прегледи — — — — —	202
109	Одлука за утврдување на висината на надоместокот за одвоен живот од семејството — — — — —	204
110	Програма за користење на средствата за изградба и опремување на правосудните згради и казнено-поправните установи во 1985 година — — — — —	204
111	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 235/84 од 30 јануари 1985 година — — — — —	205
112	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 213/84 од 13 февруари 1985 година — — — — —	206
Општествени договори и самоуправни спогодби		
107	Договор за усогласување на административните такси — — — — —	207
108	Самоуправна спогодба за условите, начинот и постапката за упатување на корисниците на правата од здравствената заштита на лекување во странство — — — — —	210
Општи акти на самоуправните интересни заедници		
СКОПЈЕ		
109	Одлука за висината на стапката за обезбедување на средства за одмор, закрепнување и рекреација на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување за 1985 година — — — — —	214
110	Одлука за конечно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во 1984 година — — — — —	214
111	Одлука за усогласување на пензиите и паричните надоместоци со дел од остварениот номинален пораст на личните доходи во 1984 година — — — — —	215
112	Одлука за конечно утврдување на најнискиот износ на пензија во 1985 година — — — — —	215
113	Одлука за конечно утврдување на граничниот износ на најниското пензијско примање во 1985 година — — — — —	216
114	Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со дел од предвидениот пораст на номиналните лични доходи во Републиката во 1985 година — — — — —	216
115	Одлука за висината на паричниот надоместок за помош и нега во 1985 година — — — — —	216
116	Одлука за утврдување стапките на придонесот за заштита од градобитност за 1985 година — — — — —	217
117	Одлука за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на физичката култура на општините и градот и за здружување на средства во Републиката СИЗ на физичката култура за 1985 година — — — — —	218
РАДОВИШ		
118	Одлука за утврдување стапките на придонесите за социјална заштита на општината Радовиш за 1985 година — — — — —	218
ПРИЛЕП		
119	Одлука за утврдување на висината на пресметковните стапки за здружување на средства за задоволување на личните и заедничките потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата за 1985 година — — — — —	218
ПРОБИШТИП		
120	Одлука за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Пробиштип — — — — —	219
КУМАНОВО		
121	Одлука за определување стапки на придонеси за финансирање на дејноста на основното воспитание и образование и другите корисници на средства за 1985 година — — — — —	219
122	Одлука за утврдување стапки на придонеси за финансирање на Програмата на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Куманово во 1985 година — — — — —	220
123	Одлука за утврдување стапки на придонеси на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општината Куманово за 1985 година — — — — —	220
124	Одлука за висината на стапките на придонеси за финансирање на Програмата на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Куманово во 1985 година — — — — —	220
125	Одлука за одредување стапка на придонес за вработување за 1985 година — — — — —	221
126	Одлука за утврдување стапки на придонеси за финансирање на Програмата на Републиката и Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Куманово во 1985 година — — — — —	221
127	Одлука за висината на стапките и износите на придонесите за здравствена заштита на земјоделците за 1985 година — — — — —	221
128	Одлука за утврдување стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1985 година — — — — —	222